



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА

ОЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува секоја среда и по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издање. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ бр. 101-900880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 101-670880.

Среда, 15 март 1950

БЕЛГРАД

БРОЈ 19

ГОД. VI

Цена на овој број е 6.— дин. — Преплатата за цела 1950 година изнесува 350.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 27-595, Продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

171.

Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на ФНРЈ, а со цел на правилното применување на законот, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ ЗА УКИНУВАЊЕТО НА ЗАКОНИТЕ И ПРОПИСИТЕ ШТО МУ СЕ ПРОТИВНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА НИВНИТЕ ФАМИЛИИ ОД 21 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА

На прашање од државните органи, општествени организации и граѓаните за односот на новиот Закон за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии спрема поранешните закони и други прописи за социјалното осигурување, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ утврдува:

1) Со оглед Законот за социјалното осигурување од 21 јануари 1950 година да ги решава во целост на нов начин сите прашања на социјалното осигурување на работниците, службениците и нивните фамилии, вклучувајќи го и правото на пензија и пензионисање, тоа има да се смета дека со влегувањето во сила на новиот закон престанале да важат Законот за социјалното осигурување на работниците, наместениците и службениците од 26 јули 1946 година, Законот за воспоставување правото на пензија и за пензионисањето на државните службеници од 16 октомври 1946 година и републичките закони за правото на пензија и за пензионисањето на бившите самоуправни службеници.

Остануваат во сила само следните прописи на споменатите поранешни закони: а) што се изрично задржани во сила врз основа на новиот закон за социјалното осигурување; б) кои што се времено, а најдоцна до 1 јули 1950 година, задржани во примена поради тоа што Владата на ФНРЈ, врз основа на овластувањето во чл. 139 од новиот закон за социјалното осигурување, го одложила применувањето на соодветните прописи на новиот закон а за да се подготви спроведувањето на овие прописи.

Уредбите и другите прописи што се донесени врз основа на поранешните закони за социјалното осигурување и за правото на пензија остануваат во сила само ако не се противни со одредбите на новиот закон за социјалното осигурување и додека не ќе билат заменети со соодветни нови прописи на Владата на ФНРЈ и на други овластени органи.

2) Со оглед решавањето на споровите за правата врз основа на социјалното осигурување да преминува по новиот закон за социјалното осигурување во надлежност на редовните народни судови, тоа ќе се смета дека престанал да важи Законот за устројството и постапката на судовите од социјалното осигурување од 12 септември 1946 година со денот на влегувањето во сила на новиот закон за социјалното осигурување.

Владата на ФНРЈ ќе донесе поблиски прописи за начинот на престанокот на работењето на Врховниот

суд на социјалното осигурување и за пренесувањето на преостанатите спорови и архиви од надлежноста на овој суд на соодветните редовни народни судови.

С. бр. 260

7 март 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Го застапува Претседателот

Секретар, Миле Перуничич, с. р. Потпретседател, Моша Пијаде, с. р.

172.

Врз основа на точ. XV од Наредбата за склучување договори за 1950 година, со оглед на специфичноста во производството и распределбата на електричната енергија, по предлог на Претседателот на Комитетот за електростопанство на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА II, III И IV КВАРТАЛ НА 1950 ГОДИНА

I. За договарање испорачка на електричната енергија во 1950 година важат прописите на Наредбата за склучување договори за 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 102/49) и тоа: точката I; точката II, под 1) — под б; точката IV под 2 и 4; точката VII; точката IX под 1; точката XIV.

II. Покрај прописите наведени во точката I од оваа наредба за договарање електрична енергија за II, III и IV квартал важат и следните одредби:

1) При договарањето на II, III и IV квартал нема да се врши корекција на склучените договори за I квартал, бидејќи договарањето за I квартал е извршено врз базата на кварталниот план на производството и распределбата на електричната енергија.

2) Корекција на оквирните годишни договорени количини за 1950 година ќе се изврши само во случаите дека тоа со планот доделените контингенти на електричната енергија за II, III и IV квартал ќе го бараат.

III. Со производителите, односно со испорачачите на електричната енергија должни се да склучат договори за превземање на електричната енергија.

1. Сите потрошачи чијата планирана потреба на електрична енергија во 1950 година изнесува повеќе од 100.000 kWh, или чијата вкупна инсталирана сила на електричните потрошни уреди изнесува 60 kW и повеќе (без оглед на количината на енергијата која што по планот во 1950 година ќе ја превземат, а која во тој случај може да биде и помала од 100.000 kWh);

2. Сите препродајчи на електричната енергија (електричните дистрибутивни претпријатија) кои што договараат количини на енергија со кои што ќе се

подмират потребите на целокупното подрачје што го снабдуваат овие. Во однос на своите потрошачи пре-продавачите на електричната енергија се испорачачи и за тоа со нив склучуваат договори сите ползувачи наведени под I од оваа точка.

IV. Од корисниците наведени во претходната точка во ст. 1 се иземаат:

1. Потрошните уреди на електричните центри кои што се вклучени во процесот на производството на електрична енергија.

2. Корисниците кои што се снабдуваат од сопствени извори на електрична енергија (стопански претпријатија со сопствени електрични центри). Меѓутоа ако овие корисници не ги подмируваат во целост своите потреби туку со еден дел се снабдуваат со електрична енергија од друг производител, односно испорачач, се поставува како што е наредено во точката III, ст. 1 од оваа наредба.

V. Потрошачите на електричната енергија наведени во точ. III, ст. 1 кои што во рокот предвиден со прописите за склучување договори за II, III и IV квартал на 1950 година не ќе склучат договор, ќе плаќаат предвидени казнени проценти на целокупниот износ на превземената електрична енергија во разлобјето за кое што не е склучен договор.

VI. Правилник за условите и начинот на договарањето испорачката и превземањето на електричната енергија ќе пропише Претседателот на Комитетот за електростопанство на Владата на ФНРЈ.

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во („Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“).

XVIII бр. 7659

21 февруари 1950 година
Белград

Претседател на Стопанскиот совет
на Владата на ФНРЈ,

Борис Кидрич, с. р.

Претседател
на Комитетот за електростопанство
на Владата на ФНРЈ,
инж. Никола Петровиќ, с. р.

173.

Врз основа на чл. 1 ст. 2 чл. 3, чл. 6 ст. 3 и чл. 30 од Законот за учениците во стопанството, а во согласност со Претседателот на Сојузната планска комисија, прописувам

П Р А В И Л Н И К ЗА СТРУКИТЕ И ЗАНИМАЊАТА

Член 1

Со овој правилник се определуваат занимањата во поодделни струки што можат да ги вршат само-стојни (квалификувани) работници, траењето на учењето во школите на учениците во стопанството и индустриските школи и најниските години на староста за учењето за тие занимања.

Член 2

Стручна спрема што е потребна за вршење на следните занимања во поодделни струки се стечува:

01. Рударска струка

Назив на занимањето:	Време на учењето во месеци:
01. Копач на јаглен	36
02. Копач на руда	36

Назив на занимањето: Време на учењето во месеци:

03. Палител на мини	36
04. Подградувач	36
05. Ракувач со рударски машини и постројки	36
06. Ракувач со машини на брикстарница	36
07. Оплеменувач на механичка сепарација	36
08. Оплеменувач на флотација	36
09. Бушач за истражни бушења	36
10. Бушач за длабочински бушења	36
11. Црпач на нафта и плин	36

02. Топилничарска струка

01. Топилничар на високата печка	24
02. Топилничар на Сименс-Мартинова печка	24
03. Топилничар на електричната печка	24
04. Топилничар на конверторот	24
05. Топилничар на печка на обоените метали	24
06. Топилничар на глиница	24
07. Топилничар на аморфните електроди	24
08. Топилничар на феро легури	24
09. Топилничар за рафинерија	24
10. Топилничар на куполската печка	24
11. Подготвувач на суровини	24
12. Засипач (паржер)	24
13. Загревач (влавач)	24
14. Ковач на проба	24
15. Кокилер (калапар)	24
16. Валкач на челик и метал (ладно)	24
17. Валкач на челик и метал (топло)	24
18. Извлекувач на метал (ладно)	24
19. Опремач	24
20. Извлекувач на жици на профил и цевки	24
21. Производител на клинци	24
22. Термички обработувач (жарител)	24
23. Електролизер на раствор	24
24. Електролизер на растоп	24
25. Рафинер на метал	24
26. Печач на магнезит	24
27. Плинер на пещи	24
28. Изработувач на калибри	24
29. Контролер на квалитетот на суровините и производите	36

03. Металска струка

01. Алатничар	36
02. Бравар	36
03. Машинбравар	36
04. Конструкционер бравар	36
05. Уметнички бравар	36
06. Градежен бравар	24
07. Метало-стругар	24
08. Метало-блањач	24
09. Метало-глодач	24
10. Метало-брусач	24
11. Црпач на метал	36
12. Метало-моделар	36
13. Језграр (калапар)	24
14. Леач	24
15. Уметнички леач	36

Назив на занимањето:	Време на учењето во месеци:	Назив на занимањето:	Време на учењето во месеци:
16. <u>Автоген заварувач</u>	24	77. <u>Моторист (ракувач со мотор)</u>	36
17. <u>Електро заварувач</u>	24	78. <u>Подесувач на машини и урегјаи (реглер)</u>	36
18. <u>Котлар</u>	24—36	79. <u>Контролор на механичка обработка</u>	36
19. <u>Бакрокотлар</u>	24	04. Електротехничка струка	
20. <u>Казаница</u>	24	01. <u>Електромеханичар за електромотори и генератори</u>	36
21. <u>Ковач</u>	36	02. <u>Електромеханичар за трансформатори</u>	36
22. <u>Машински ковач</u>	24	03. <u>Електромеханичар за изработка на разводни постројки и апарати</u>	36
23. <u>Помковач</u>	24	04. <u>Електромеханичар за изработка на електрични инструменти</u>	36
24. <u>Каланиц</u>	36	05. <u>Електромеханичар за кабловски прибор</u>	36
25. <u>Метало-свиткувач</u>	24	06. <u>Електромеханичар за одржување на водниот вод на електро-железницата</u>	36
26. <u>Лимар на галантерија</u>	36	07. <u>Електромеханичар за изработка на возниот вод на електро-железницата</u>	36
27. <u>Градежен лимар</u>	24	08. <u>Електромеханичар за електрични мерења</u>	36
28. <u>Авто-лимар</u>	24	09. <u>Електромеханичар за медицински апарати</u>	36
29. <u>Аеро-лимар</u>	36	10. <u>Електромеханичар за термички урегјаи</u>	36
30. <u>Лимар за медицински апарати</u>	36	11. <u>Електромонтер за електрични машини</u>	36
31. <u>Механичар</u>	36	12. <u>Електромонтер за електричните водови</u>	36
32. <u>Механичар за медицински инструменти</u>	36	13. <u>Електромонтер на разводни постројки</u>	36
33. <u>Авто-механичар</u>	36	14. <u>Електроуклопничар</u>	36
34. <u>Аеро-механичар</u>	36	15. <u>Електромонтер на трансформатор</u>	36
35. <u>Аеро-механичар моториста</u>	36	16. <u>Електромонтер на испарувачките станици</u>	36
36. <u>Аеро-механичар за телекомуникации</u>	36	17. <u>Електровиткач</u>	36
37. <u>Ортопедски механичар</u>	36	18. <u>Електроинсталатер за јака струја</u>	36
38. <u>Тракторист механичар (комбајнер)</u>	36	19. <u>Електроинсталатер на слаба струја</u>	36
39. <u>Механичар за земјоделски машини</u>	36	20. <u>Погонски електричар</u>	36
40. <u>Ракувач за градежни машини</u>	36	21. <u>Аеро-електро-механичар</u>	36
41. <u>Прецизен механичар</u>	36	22. <u>Авто-електричар</u>	36
42. <u>Прецизен аеро-механичар</u>	36	23. <u>Галванизер (Галванопластичар)</u>	36
43. <u>Гравер</u>	36	05. Техничка струка за електроврски	
44. <u>Цизелер</u>	36	01. <u>Електро-механичар на т. т. урегјај</u>	36
45. <u>Подаклувач (емајлер)</u>	24	02. <u>Електро-механичар на телеграфски урегјај</u>	36
46. <u>Оштрач на злато</u>	36	03. <u>Електромеханичар на телефонски урегјај</u>	36
47. <u>Турбинорезач</u>	24	04. <u>Инсталатер т. т.</u>	36
48. <u>Прецизен брусач</u>	36	05. <u>Електро-механичар за високо фреквентни урегјаи</u>	36
49. <u>Ножар</u>	24	06. <u>Електро-механичар за радио урегјај</u>	36
50. <u>Оружар-пушкар</u>	36	07. <u>Радио-механичар</u>	36
51. <u>Инсталатер на парно, водено и воздушно греење</u>	36	08. <u>Монтер на т. т. кабели</u>	24
52. <u>Инсталатер на водовод, канализација и гасни постројки</u>	36	09. <u>Монтер на воздушни т. т. линии</u>	24
53. <u>Изработувач на музички лимени инструменти</u>	36	10. <u>Монтер на акумулатори</u>	24
54. <u>Златар (кујунџија)</u>	36	11. <u>Електро-монтер на сигнални и автоматски урегјаи</u>	36
55. <u>Часовничар</u>	36	12. <u>Испитувач на т. т. линии и апарати</u>	36
56. <u>Плетач на жици</u>	24	13. <u>Испитувач на телефонско-телеграфски урегјаи</u>	36
57. <u>Изработувач на брда за ткаење</u>	36	06. Кинотехничка струка	
58. <u>Изработувач на ваги</u>	36	01. <u>Кино-оператер</u>	36
59. <u>Заковичар (нитнер)</u>	24	02. <u>Кинотонски механичар</u>	36
60. <u>Изработувач на акумулатори</u>	24	03. <u>Утискувач на натписи</u>	24
61. <u>Монтер на парни турбини</u>	36	04. <u>Филмски лаборант</u>	24
62. <u>Монтер на стабилни мотори</u>	36	07. Градежна струка	
63. <u>Монтер на стабилни парни машини</u>	36	01. <u>Минер</u>	24
64. <u>Монтер на парни котлови</u>	36	02. <u>Зидар</u>	36
65. <u>Монтер на хидраулични машини</u>	36	03. <u>Зидар со ватростален материјал</u>	36
66. <u>Монтер на фабрички постројки</u>	36		
67. <u>Аеро-монтер</u>	36		
68. <u>Машинист на парни машини</u>	36		
69. <u>Машинист на стабилни мотори</u>	36		
70. <u>Машинист на рударски машини</u>	36		
71. <u>Машинист на хидраулични постројки</u>	36		
72. <u>Машинист на парни турбини</u>	36		
73. <u>Машинист на парни и моторни валци</u>	36		
74. <u>Машинист на фабрички постројки</u>	36		
75. <u>Механичар на градежни машини</u>	36		
76. <u>Ложач за стабилна и котловски постројки</u>	36		

Назив на занимањето:	Време на учењето во месеци:	Назив на занимањето:	Време на учењето во месеци:
04. Зидар на фабрички оџаци	36	18. Картонажер	24
05. Зидар-ровилец	36	19. Растрирер	24
06. Зидар-бунариџа	36	20. Гравер во печатница	36
07. Каменорезач	36	21. Печаторезач	36
08. Клесер	36	22. Резбар на ноги	36
09. Асфалтер	24	23. Репродукционен фотограф	36
10. Калдрмџија (поплочар)	24	24. Портрет-фотограф	36
11. Бетонирец	24	25. Галванопластичар	24
12. Свиткувач на железо и армирач	24	26. Леач на релјефи	36
13. Гипсар	36	27. Словолеач-монотипист	24
14. Штукатер (изработувач на вештачки мер-мер)	36		
15. Гипсар-моделар	36	10. Струка во производството на папир	
16. Фасадер	36	01. Папирничар	24
17. Фарбар (личилец)	36	02. Дрвџаџар	24
18. Молер (собосликлар)	24	03. Целулозер	24
19. Фирмотисец (писмоствиклар)	36	04. Луџилничар	24
20. Мозаичар	24	05. Влакнер на вештачки влакна	36
21. Тесар	36		
22. Тесар-ровилец	36	11. Кожарска струка	
23. Паркетар (слагач на паркет)	24	01. Приготвувач и штавач на кожи	36
24. Изработувач на ксилолит и други душе-миња	24	02. Довршувач на кожи	36
25. Изработувач на душемиња од вештачки камен (терацер)	24	03. Изработувач на горни делови на обувки	24
26. Градежен стаклар	24	04. Изработувач на долни делови за обувки	24
27. Крвопокривач	24	05. Кондурџија	24-36
28. Печкар (ставач на печки)	36	06. Опинџар	24
29. Оџачар (димничар)	24	07. Чевлар	24
30. Градежен керамичар	36	08. Изработувач на кожна галантерија	36
31. Бушител на терени за испитување (сондаџа)	36	09. Нараквичар	24
08. Бродоградителска струка		10. Сарач седлар-ременар	36
01. Трасер (во сала и работилница)	36	11. Изработувач на текстилни кожи (ликерџи)	36
02. Бродоградител во дрво (бродотесер)	36	12. Кранар	36
03. Бродоградител во железо	36	13. Кожувар	24
04. Бродо-ковач	36	14. Боџиџа на крзна и перја	24
05. Шуперач во железо	24	15. Преработувач на перја	24
06. Бродо-монтер	36	16. Кроџач на кожни облека	36
07. Бродо-цевкар	36	17. Ортопедски бандажер	24
08. Бродо-електричар	36		
09. Бродо-инсталатер	36	12. Гумарска струка	
10. Бродо-механичар	36	01. Гумар	36
11. Бродо-котлар	36	02. Вулканизер	24
12. Точкар	36	03. Изработувач на предмети од гума	36
09. Графичка струка			
01. Рачен словослагач	36	13. Текстилна струка	
02. Машински словослагач	36	01. Предач на лен и кадела (јута и др.)	36
03. Печатарски машинист	36	02. Предач на памук	36
04. Литографски цртач	36	03. Предач на гребена волна	36
05. Фото-лито-ретушер	36	04. Предач на чешлана волна	36
06. Каменопритискувач (литографски машинист)	36	05. Предач на свила	36
07. Притискувач	36	06. Ткаџач	36
08. Офсет-машинист	36	07. Априетер на памук и свила	36
09. Стереотипер	24	08. Априетер на волна	36
10. Јеткач на бакротиск	36	09. Боџиџа	36
11. Ретушер за бакротиск	36	10. Белител	36
12. Машинист за бакротиск	36	11. Текстилен печатар	36
13. Словолеач	24	12. Плетач	36
14. Цинкограф	36	13. Конфекционер на облека	36
15. Картограф	36	14. Конфекционер на алишта	36
16. Пантограф	36	15. Конфекционер на трикотажа	36
17. Книговрзувач	36	16. Шапкар на пустаџи (филцани) кап	24
		17. Шапкар на сламени капи	24
		18. Ортомџија	24
		19. Плетач на постилаџи, тантели и рибарски мрежи	24

Назив на занимањето:	Време на учењето во месеци:	Назив на занимањето:	Време на учењето во месеци:
20. Кјилимар	24	03. Харманџија	36
21. Кројач на машки облека по мера	36	04. Сортирач на тутун	24
22. Кројач на народно облекло	36	05. Готвач на суровини за цигари (цигариња)	24
23. Кројач на машки алишта	24	06. Секач на тутун	24
24. Кројач на женски алишта по мера	36	07. Пакер на сечен тутун	24
25. Кројач на женски алишта	24	08. Изработувач на цигари	24
26. Кројач на стезници и појаси (стезничарка)	24	09. Изработувач на цигариња	24
27. Изработувач на женски капи (модискиња)	24	10. Изработувач на бурмут	24
28. Изработувач на капи	24	11. Изработувач на тутун за жвакање	24
29. Везачка	24	12. Изработувач на никотин	24
30. Крпач за фино крпење	24	13. Пакер на цигари	24
31. Позаментер	24	14. Изведувач на технички опити	36
32. Јорганџија	24		
33. Изработувач на чадори и солнцобрани	24		
34. Изработувач на едра и шатори	24		
35. Изработувач на рибарски мрежи	24		
36. Ортомџија	24		
37. Гребенар	24		
14. Прехранбена струка			
01. Мелничар	36	01. Топилничар на стакло	36
02. Фурнаџија	24	02. <u>Стаклодувач кај печка (на лула)</u>	36
03. Производител на кекс	36	03. <u>Стаклодувач на пламен</u>	36
04. Производител на тестенини	24	04. <u>Стаклар на полуавтомат</u>	24
05. Производител на чоколада	36	05. <u>Извлечувач на стакло</u>	36
06. Производител на бонбони	36	06. Секач на стакло	24
07. Касапин	36	07. Шамотер — стаклар	36
08. Колбасничар	36	08. Гравер на стакло	36
09. Цревар	36	09. Брусач на стакло	36
10. Производител на конзерви од месо	24	10. Оптичар (обработка на оптичко стакло)	36
11. Производител на конзерви од риби	36	11. Изработувач на огледала	24
12. Производител на живина и јајца	36	12. Сликар (цртач) на стакло	36
13. Преработувач на овоштие и зарзават	36		
14. Изработувач на сенф, кисели конзерви и (конзервирање) салата	36	17. Керамичко-ватростална струка	
15. Кувар на мармелада и џемови	36	01. Пекач на керамика (порцулан и ватростален материјал)	24
16. Изработувач на кандирано овоштие	36	02. Составач маса во керамиката (порцуланот и ватросталниот материјал)	24
17. Млекокар (преработувач на млекото)	24	03. Моделар на керамика (порцулан)	24
18. Сирењар (изработувач на сирења и масла)	36	04. Леач на керамика (порцулан)	24
19. Пивар	36	05. Токар на керамика (порцулан)	24
20. Сладар	36	06. Брусач на керамика (порцулан)	24
21. Киселинар	24	07. Млинер на ватростален материјал	24
22. Производител на десертни производи	36	08. Изработувач на вештачки брусеви	24
23. Дифудант	24	09. Грнчар	24
24. Ракувач на мулни преси	24	10. Сликар на керамика (порцулан)	36
25. Сатурант	24		
26. Ракувач на филтрација	24	18. Хемиска струка	
27. Отпарувач на шеќерен сок	36	01. Дестилатер	36
28. Кувар на шеќер	36	02. Рафинер	36
29. Ракувач на центрифуга	24	03. <u>Производител на аноргански киселини</u>	36
30. Скробар	36	04. <u>Производител на органски киселини</u>	36
31. <u>Производител на квасац</u>	24	05. <u>Производител на аноргански соли</u>	36
32. <u>Врилничар на шпиритус</u>	24	06. <u>Производител на органски соли</u>	36
33. <u>Запалувач на цибра</u>	24	07. <u>Производител на аноргански бази</u>	36
34. Рафинер на шпиритус	24	08. <u>Производител на катализатор</u>	36
35. <u>Лупимничар на уљано семе</u>	24	09. <u>Производител на сапун</u>	36
36. <u>Пресер на уља</u>	24	10. <u>Производител на средствата за чистење</u>	24
37. <u>Екстрахер на уља</u>	24	11. <u>Производител на глицерин</u>	24
38. Рафинер на уља	36	12. <u>Производител на етерични уља</u>	36
39. <u>Производител на алкохолни титјалози</u>	36	13. <u>Производител на терпентин и калафонии</u>	36
40. Водар на морска солана	36	14. <u>Производител на уљани лакови</u>	36
41. <u>Производител на додатоци за кафе</u>	36		
15. Тутунска струка			
01. Средувач на тутун	36		
02. Ферментатор	36		

Назив на занимањето:	Време на учењето во месеци:	Назив на занимањето:	Време на учењето во месеци:
15. Производител на нитро-лакови и шпиритни лакови и емајл		19. Хемиско-фармацеутско-биолошка струка	
	36	01. Производител на органски синтетички производи	36
16. Производител на уљани боји и емајл	36	02. Производител на аоргански синтетички производи	36
17. Производител на аоргански и земјани боји	36	03. Производител на органотерапеутски производи	36
18. Производител на графички боји	36	04. Производител на биолошки производи	36
19. Производител на органски вештачки боји	36	05. Производител на фармацевтски производи	36
20. Производител на мастило и туш	36	06. Производител на алкалоиди	36
21. Производител за хемиски папир и панглики	36	07. Производител на диететски препарати	36
22. Производител на свекји од восок стеарин и парафин	24	08. Преработувач на лековити растенија	36
23. Производител на паста за обувки	24	09. Собирач на лековити растенија	36
24. Производител на лепило од растениско потекло и скроб	24	20. Струката за производство на градежен материјал	
25. Производител на лепило од животинско потекло и желатин	24	01. Пекач на цемент	24
26. Екстрактер	24	02. Пекач на гипс	24
27. Производител на кровна лепенка и асфалтни производи	24	03. Мелничар на цемент	24
28. Производител на пластични маси	36	04. Мелничар на гипс	24
29. Пресар на вештачки маси	36	05. Пекач на шамот	24
30. Изработувач на грамофонски плочи	24	06. Пекач на тули и кјерамиди	24
31. Чешлар	24	07. Варничар	24
32. Производител на козметички препарати	36	21. Дрвопреработувачка (дрвообработувачка) струка	
33. Производител на вештачки гасила	36	01. Столар	36
34. Производител на средствата за заштита на растенијата	36	02. Машински столар	24
35. Производител на средствата за одбрана (од напад)	36	03. Градежен столар	36
36. Производител на рударски експлозиви	36	04. Аеро-столар	36
37. Производител на воени експлозиви	36	05. Дрво-моделар	36
38. Производител на безчадни барути	36	06. Дрво-стругар	24
39. Пиротехничар	36	07. Дрво-кројач	36
40. Електролизер на хемикалии	36	08. Дрворезац (врчеста пила)	24
41. Производител на електропечки	36	09. Гатерист	24
42. Лежач на гасогенератор	24	10. Циркуларист	24
43. Производител на плин (во плинара)	36	11. Соритер	36
44. Производител на азбестни производи	36	12. Дрворезбар	36
45. Производител на сите видови креда	24	13. Колар	36
46. Производител на школски плочи	24	14. Каросерист	36
47. Производител на фото-папир и папир за копирање	36	15. Тапетар	36
48. Леач на суров филм и фолии	36	16. Изработувач на шперплочи и панел плочи	24
49. Ракувач со регенерација на отопала	36	17. Ракувач со лупилница (шел-мајстор)	36
50. Фото-емулзионер	36	18. Секач на фурнир	36
51. Производител на брусни папири и платно	24	19. Сушилничар на дрво	36
52. Производител на помошни средства за кожа и текстил	24	20. Ракувач со преса за фурнир	24
53. Ракувач со апарати за сува дестилација на дрвото	36	21. Изработувач на мебел од прачки	24
54. Ракувач со апарати за танински екстракти	36	22. Изработувач на музички инструменти од дрво	36
55. Ракувач со ретортни печки и со плински генератори (дестилација на дрво)	36	23. Изработувач на чулки, вретена и ваљци	24
56. Ракувач со печки и апарати на брикетница за јаглен	36	24. Изработувач на молници	24
57. Ракувач со апарати за импрегнација на дрвото	36	25. Кундакар	24
		25. Бочвар	24
		27. Четкар	24
		22. Шумарска струка	
		01. Расалничка	24
		02. Рижер	24
		03. Дугар	24

Назив на занимањето: Време на учењето во месеци:

04. Ставар —	24
05. Машински секач на стебла	24
06. Смолар	24
07. Кројач — измерувач на стебла	24
08. Кјумурџија	24
09. Ракувач со жичара	24
10. Одгледувач на дименитата дивина	24
11. Шумски сошенар	24
12. Брегар (тесач)	24

23. Земјоделска струка

01. Земјоделец	36
02. Зарабатчија	36
03. Бавчанија	24
04. Ливадар	24
05. Овонтар	36
06. Лозјар	36
07. Визбар (вишар)	36
08. Сточар — гојдар	36
09. Сточар — коњар	36
10. Сточар — свињар	36
11. Сточар — овчар	36
12. Сточар — живинар	24
13. Сточар — кузникјар	24
14. Пчелар	24
15. Одгледувач на овилена бубачка	24
16. Вјавач (на хиподром)	36
17. Возач (на хиподром)	36
18. Тренер при ергела	36
19. Млекар во земјоделството	24
20. Рибар во слатководно рибарство	24
21. Рибар во морско рибарство	24
22. Рибничар (за вештачки рибњаци)	24
23. Шкољкар	24
24. Сунџелар	24
25. Тракторист	24
26. Пароплугач	24

24. Саобраќајна струка

01. Возач на моторни и електрични возила	36
02. Путар	24

25. Угостителска струка

01. Угостителски помошник (келнер)	36
02. Кувар	36
03. Посластичар	36

26. Берберско-власуљарска струка

01. Берберин	24
02. Фризер	24
03. Берберин-фризер	36
04. Фласуљар	24
05. Маскер (во театар)	24
06. Козметичар	24

Член 3

Времето за учење што е означено во овој Правилник потребно е само да се добие звањето на самостојните (квалификуваните) работници на школо, т. е. за учениците во стопанството и учениците на индустриските школи.

Член 4

Учениците во стопанството и учениците на индустриските школи се примаат на учење за занимањата со навршените 14 години старост.

Учениците со навршените 15 години на старост се примаат на учење за занимањата што се споменати под редните броеви (подвлочени со една црта): 0229, 0304, 0314, 0315, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0325, 0351, 0352, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377; 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0418, 0420, 0423, 0508, 0509, 0510; 0701, 0703, 0704, 0706, 0707, 0708, 0709, 0711, 0723, 0727, 0729, 0731; 0801, 0802, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812; 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0919, 0920, 0923, 0924; 1002, 1003, 1004, 1005; 1101, 1102, 1112, 1114, 1115; 1301, 1305, 1308, 1318, 1337; 1407, 1409, 1413, 1415, 1419, 1420, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1434, 1440; 1506, 1510; 1605, 1607, 1609, 1611; 1701, 1702; 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1815, 1816, 1817, 1820, 1821, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1838, 1839, 1840, 1843, 1854; 1903; 2006, 2007; 2107, 2109, 2110, 2111, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2126; 2307; 3503.

Учениците со навршените 16 години старост се примаат на учење за занимањата што се споменати под редните броеви (подвлочени со две црти): 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111; 1201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228; 0316, 0317, 0324; 0705, 0722; 0802, 0804, 0805; 0901, 0902, 0909, 0910, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0925, 0926, 0927; 1201, 1202; 1309, 1310, 1311; 1430, 1431, 1432, 1433, 1437, 1439; 1502, 1503, 1512; 1604, 1602, 1603, 1604; 1803, 1814, 1818, 1819, 1834, 1835, 1836, 1837, 1841, 1842, 1847, 1848, 1849, 1850, 1853, 1855, 1856, 1857; 1901, 1902, 1903, 1904, 1905; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005; 2401; 2502.

Член 5

Времето за учење што е прописано со овој правилник може да се скрати или да се продолжи единично во случаите што се предвидени со Законот за учениците во стопанството.

Прописаното време за учење се скратува во случајот ако ученикот го положи испитот на кој што бил пуштен пред истекот на прописаното време за учење, врз основа на мнението од управниот одбор на свидељалната подружница дека и пред истекот на прописаното време е спремен за занимањето, а провед на учење барем половина од прописаното време.

Прописаното време за учење се продолжува само за случај кога ученикот после истекот на тоа време не го положи испитот туку мора да го повтори. Учењето се продолжува до оној срок кога ученикот мора да го повтори истиот.

Член 6

Договорите за учење за занимањата чии што назови и времето на учење се изменети, ќе се сообразат кон овој Правилник во срок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 7

Учениците во стопанството кои што до денот на влегувањето во сила на овој правилник училе за занимањата што не се прописани со членот 2 од овој правилник, можат во срок од 30 дена после влегувањето во сила на овој правилник да преминаат на учење за најсродното занимање од истата струка со тоа што ќе им се призна времето на учење што е проведено за поранешното занимање од истата струка.

Член 8

За занимањата што не се предвидени со овој правилник не може со учењето да се стечува стручна квалификација на самостојен (квалификуван) работник, освен во случаите на дополнувањата на овој правилник со нови занимања.

Доколку за некое занимање што е предвидено со овој Правилник не се до сега склучувани договори,

т. е. не требало учење, односно не се стечувала квалификација на самостојен (квалификуван) работник за тоа занимање, за истите ќе се склучат договори по прописите од Законот за учениците во стопанството и од овој правилник, а учењето се смета од денот кога стварно започнало.

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, кога престанува да важи Правилникот за одредување на струките за кои што е потребно учење за стечување стручна квалификација, времето на учење и работите што се штетни по здравјето VI бр. 5843 од 24 август 1946 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 75/46).

IX. бр. 1685

4 февруари 1950 година
Белград

Министер на трудот на ФНРЈ,
Љубчо Арсов, с. р.

Согласен,
Претседател на Сојузната планска комисија,
Борис Кидрич, с. р.

174.

Врз основа на точ. VI од Наредбата за склучувањето договори за електричната енергија за II, III и IV квартал на 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 19/50), прописувам

П Р А В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОГОВОРАЊЕТО ИСПОРАЧКАТА И ПРЕВЗЕМАЊЕТО НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

A. УСЛОВИТЕ НА ДОГОВОРОТ

I. Предмет на договорањето

Член 1

Со овој правилник се прописуваат условите под кои што ќе се испорачува и превзема електричната енергија во текот на 1950 година и во таа цел помеѓу испорачачот и потрошачот на електричната енергија се склучува договор за испорачка и превземање на електричната енергија.

Член 2

Склучувањето на договор за испорачка на електрична енергија ќе се врши врз основа на со планот доделените контингенти на електричната енергија за 1950 година.

II. Начин на испорачка и превземање

Член 3

Испорачачот ќе му испорача на потрошачот електрична енергија по преносните и прямо-предавните постројки на номинален напон на кој што работат овие постројки.

На местата на предавањето односно превземањето се дозволуваат варијации на напон $\pm 5\%$ и фреквенции $\pm 3\%$. Се смета дека овие отстапувања се дозволени и кога ги преминуваат дозволените граници доколку не траело подолго од 15 минути.

Член 4

Потрошачот кој што на два или повеќе издвоени места располага со потребни уредбај, ќе заклучи одделен договор за секое место на превземањето.

Член 5

Испорачката на енергијата се врши непрекинато, а со договорот се утврдуваат количините кои што во текот на поедини месеци ќе се испорачаат односно превземат.

Член 6

Испорачачот може — спрема потребите на потрошачот — да му понуди на потрошачот и да му испорача поголеми количини од договорените ако го тоа дозволува нормалното снабдување на другите потрошачи.

Член 7

Испорачачот и потрошачот имаат право да во неделните дни и со закон утврдените празници привремено да ја запрат испорачката односно превземањето на електричната енергија во траење од најповеќе 24 часа во цел на изводење потребни работи на своите постројки. Времето на привременото запирање ќе и го соопшти едната страна на другата најмалку 24 часа порано.

Член 8

Испорачачот и потрошачот привремено се ослободуваат од обврска на испорачката и превземањето на електричната енергија, ако производството, пренесувањето, трансформацијата или превземањето на електричната енергија стане невозможно или ограничено поради причина на виша сила. Испорачачот и потрошачот должни се во сите такви случаи — во заемна соработка — во што пократко време да ги отстранат настанатите пречки.

Член 9

Покрај количините на електричната енергија кои што се испорачуваат односно превземаат, се договара и максималното оптеретување за секоја работна смена.

Член 10

Договорените оптеретувања се подразбираат кај факторот на силата ($\cos \varphi$) 0,8. Доколку истиот на местото на превземањето е понизок, во соодветна сразмера се намалува договореното оптеретување, но потрошачот е должен за свој трошок да превземе мерки факторот на силата да се доведе во границата помеѓу 0,8 и 1.

III. Обврски и права на испорачачот и потрошачот

Член 11

Како испорачач се смета производителот и препродавачот на електричната енергија.

Како потрошач се смета стварниот ползувач — потрошач и препродавач на електричната енергија.

Член 12

Потрошачот и испорачачот се должни да се придржуваат кон одредбите од Уредбата за електроенергетската диспечерска служба („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 6/49).

Одлуките на диспечерот задолжително го менуваат начинот и рамките на испорачките (чл. 5), како и висината на оптеретувањето (чл. 9).

Член 13

Неиспорачаните количини на електричната енергија, поради случаевите наведени во членовите 8 и 12 од овој правилник, ќе ги утврдат заеднички испорачачот и потрошачот, ис без право на барање било каква накнада за штетата. Испорачката на тој начин на изостанатите количини може накнадно да дојде единно со меѓусебна спогодба.

Член 14

Потрошачот се обврзува да нема да ја пречекори договорената максимална сила. Ако потрошачот — во текот на преземањето на енергијата сепак ја пречекори, должен е со првата оломена на испорачачот да ја намали истата на договорената; во противно испорачачот има право во согласност со надлежниот електроенергетски диспечер да ја запре испорачката на електричната енергија, за да би се избегнале пречките во снабдувањето со електричната енергија на другите потрошачи.

Покрај ова потрошачот сета штета, што би настанала поради ова ќе му ја накнади на испорачачот и на потрошачите кои што се оштетени.

Член 15

Испорачачот и потрошачот должни се да за свој трошок одржуваат во исправна состојба својот дел на електричните постројки за производство, пренесување, предавање и трошење на електричната енергија и евентуално настанатите пречки или расипувања најбрзо да се отклонат со превземање на потребни мерки.

Член 16

Испорачачот има право во присуство на претставникот од потрошачот да го испита било кој дел од потрошачевата електрична постројка приклучена за постројката од испорачачот, а во цел на контрола на нејзината состојба.

Доколку некој дел од потрошачевата електрична постројка е таков да ја загрозува сигурноста на погонот или испорачката на електричната енергија на другите потрошачи, испорачачот има право да бара од потрошачот да се исклучи тој дел односно има право на потполно или делничко запирање на испорачката со согласност на надлежниот електроенергетски диспечер и тоа се додека неисправниот дел не ќе биде доведен во исправна состојба.

Член 17

Потрошачот може да го откаже договорот ако е тоа предизвикано поради оправдани причини (преселување на потрошачките урегјаи и слично). Од денот на откажувањето на договорот испорачачот и потрошачот се ослобдуваат од договорните обврски.

Член 18

Испорачачот не може да го откаже договорот за испорачка на електричната енергија.

Член 19

Испорачачот има право времено, со согласност од надлежниот електроенергетски диспечер да ја запре испорачката на електричната енергија ако потрошачот не ги исполнува договорените обврски а особено:

а) ако не им дозволува или им спречува на организите на испорачачот пристап кон мерните и примопредавните електрични урегјаи;

б) ако намерно го расипе мерниот урегјај;

в) ако превзема електрична енергија заобиколувајќи го мерниот урегјај.

Запирањето испорачката на електричната енергија престанува кога потрошачот ги отклони причините кои што довеле до ова. Покрај тоа потрошачот е должен да ја накнади предизвиканата штета.

Член 20

Трошковите на осигурувањето од пожар, пренапон, рофја или други електрични и погонско-технички влијанија ги сноси секоја страна на својот дел на постројката.

IV. Мерење, пресметка и плаќање

Член 21

Мерење на испорачаната електрична енергија се врши на установените места на предавањето — мерните групи односно броилата кои што се службено прегледани и жигосани.

Испорачачот и потрошачот имаат право да наместат секој своја сопствена мерна група или броило. Трошковите за редното одржување и редовното бажарење и жигосање на такви урегјаи ги сноси секоја договорна страна за своите урегјаи.

Член 22

Утврдувањето на испорачаната количина на електричната енергија — спрема покажувањето на мерните урегјаи — во цел на пресметка ќе се врши еднаш месечно во исти временски размави од страна на претставникот на испорачачот и потрошачот. Доколку било која страна има макар какви забелешки во поглед на мерните апарати односно на покажаната состојба за тоа веднаш ќе се состави посебен записник.

На местата на предавањето каде што се наместени две групи за пресметка на испорачаната електрична енергија се зема аритметичка средина на нивните покажувања ако тија не се разликуваат за повеќе од 6%.

Член 23

Ако покажувањата на двете мерни групи или броила би се разликувале повеќе од 6%, ќе се изврши испитување и поправање, но така да едната група остана секогаш уградена. Привременото покажување на една таква група односно броила ќе се земе како дефинитивно, ако по испитувањето се констатира дека отстапувањето во покажувањето во границите $\pm 3\%$. Во противно, ќе се изврши исправка на пресметаните количини.

Член 24

Ако во случаите дека се врши пресметувањето спрема покажувањето на една мерна група или броило, се констатира дека е грешката во покажувањето поголема од $\pm 3\%$ или се сомнева во точноста на покажувањето, ќе се изврши испитување и поправање. За тоа време привремено ќе се угради друга испитана мерна група или броило.

Ако со испитувањето е установено дека кај постојана мерна група или броило отстапувањето во покажувањето е поголемо од $\pm 3\%$ ќе се изврши исправка во пресметката.

Член 25

Трошковите за симнувањето, испитувањето поправањето и уградувањето на мерните урегјаи ги сноси секоја договорна страна за своите урегјаи.

Член 26

Доколку при испитувањето се установи неисправност на целите мерни групи или броила или нивните приклученија, како и неисправност во јасното читање на регистрираните испорачачки количини, ќе се изврши накнадна исправка на сметките почнувајќи од денот кога настанила грешката. Доколку не може да се установи денот кога настанила грешката исправката на сметката ќе се изврши најповеќе до 6 месеци уназад, сметајќи од денот кога е констатирана грешката.

Член 27

Ако мерните групи или броила од било кои причини би постанале неупотребливи односно ако испорачката на енергијата во извесно временско раздобје се испорачува без мерење согласно ќе се утврди испорачаната количина врз основа на податоците за

Во смисла на Наредбата за склучување договори за 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 108/49) и Наредбата за склучување договори за електрична енергија за II, III и IV квартал за 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 19/50 и Правилникот за условите и начинот на договорањето испорачката и превземањето на електричната енергија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 19/50), се склучува

ДОГОВОР

ЗА ИСПОРАЧКА И ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ТЕКОТ НА 1950 ГОДИНА

Помегѓу _____ како испорачач
и _____ како потрошач
спрема кој испорачачот ќе му испорача на потрошачот електрична енергија _____
струји со максималното оптеретувањето (спрема долната табела) по цена:

Раздобје	Количина KWh	Макс. оптеретување kV		
		I см.	II см.	III см.
1	2	3	4	5
Јануари Февруари Март				
I кв.				
Април Мај Јуни				
II кв.				
Јули Август Септември				
III кв.				
Октоври Новември Декември				
IV кв.				
1950				

на местата на предавањето:

на номиналниот напон _____ kV
и номиналната фреквенција _____ Hz

За регистрирање на испорачаната односно превземената количина на електрична енергија и максималните оптеретувања меродавни се мерните урегјан:

Текуќа сметка:
на испорачачот _____ кај _____
на потрошачот _____ кај _____
Склучено во _____ 1950 година

Испорачач,

Потрошач,

превземената количина во истиот месец на минатата година. Во месецот пред и после раздобјето во кој што се вршила испорачката без регистрирање на испорачачните количини, а по тоа и врз основа на сите други околности од кои што може да се утврди ова, како што се силата на потрошачезите електрични потрошни урегјан, времето на траењето на превземањето итн.

Член 28

Испорачачот има право секое време да врши читање на броилото поради установување на испорача-

ните количини или контролирање на оптеретувањето. Потрошачот мора во таа цел на претставникот на испорачачот да му овозможи пристап до местото на предавањето и до мерните урегјан.

Член 29

Контролирањето на оптеретувањето ќе се врши, покрај начинот што е наведен во претходниот член, по пат на покажувањето на соодветните инструменти или апарати за регистрирање.

Член 30

Испорачачот му ја пресметува на потрошачот електричната енергија спрема важејќите тарифи.

Доколку постоејќата тарифа — која што важела во времето на склучувањето на договорот — со одлука на надлежните органи во текот на договорниот период се промени, испорачачот по неја, од денот на нејзината важност ќе му ја пресметува на потрошачот испорачаната енергија.

Член 31

Пресметката на испорачаната електрична енергија се врши месечно врз основа на податоците од мерните урегјан. За испорачаната електрична енергија како и за сите со тарифата предвидени трошкови, испорачачот му оставава на потрошачот сметка.

Член 32

Испраќање на сметките и наплата на истите ќе се врши во смисла на одредбите од Уредбата за мерјубното плаќање во стопанството.

V. Пенали

Член 33

Кога е испорачано односно превземено помалку од 95% од договорената количина на електричната енергија, договорната странка која што е за ова одговорна должна е на плаќање пенали во износ од 5% од вредноста на количината која што — спрема наведената граница — останала неиспорачана односно превземена.

При ова ќе се земат во оглед количините кои што не се испорачани односно превземена поради причините наведени во членовите 8 и 12 од овој правилник.

Член 34

Кога потрошачот превземе количина на електрична енергија која што е поголема од 105% од договорената количина, должен е со плаќање пенали во износ на 2% од вредноста на количината која што е превземена над наведената граница.

Од ова се иземаат само количините кои што се превземени во смисла на чл. 6 од овој правилник.

Член 35

Пресметката на пеналите ќе се врши месечно.

VI. Решавање спорови

Член 36

За решавање спорови кои што ќе проистекнат од овој договор надлежна е државната арбитража.

Б. НАЧИН НА ДОГОВОРАЊЕ

Член 37

Договорањето на количините на електричната енергија за испорачка односно превземањето за II, III и IV квартал на 1950 година, под условите предвидени во претходниот оддел на овој правилник, ќе се изврши на образецот кој што е составен дел на овој правилник.

На другата (слободната) страна од овој образец ќе се наведат евентуалните отстапувања од прописаните услови (чл. 41) како и разни други забелешки и примедби.

Член 38

Поради потполност во договорот се внесуваат и договорените количини и оптеретувањето за I квартал на договорните обврски примени при склучувањето на договорот за I квартал остануваат и натаму во сила, без оглед да ли се разликуваат од обврските прописани со условите на договорањето за II III и IV квартал.

Член 39

Договорот се склучува во 4 примерка од кои што два примерка задржува испорачачот а два потрошачот.

B. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 40

Сите податоци до кои што ќе се дојде при договорањето, кои што ќе се внесат во договорот, се сметаат како службена тајна.

Член 41

Договорните страни можат да отстапат од поедини точки предвидени со овој правилник по претходно одобрење на министерството на електростопанството на народната република.

Член 42

Овој правилник ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“

XVIII бр. 7660

25 февруари 1950 година

Белград

Претседател на Комитетот
за електростопанство на Владата на ФНРЈ,
инж Никола Петровиќ, с. р.

175.

Врз основа на чл. 43 од Уредбата за припадностите на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 83/47), прописувам

НАПАТСТВО ЗА ХОНОРАРНТА СЛУЖБА I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1) Службеничките места предвидени со систематизацијата можат да се пополнуваат само со редовни службеници.

Пополнување со систематизацијата предвидените места, со хонорарни службеници, кои што службата ќе ја вршат како свое редовно занимање, работејќи полно работно време, може да се врши само исклучително, и тоа:

а) кога не се располага со доволно стручен кадар со разместувањето, односно со примање во служба за да би се задоволите потребите во соодветната организациона единица; и

б) кога за поедини предвидени места се ангажираат странски стручњаци, со кои што се склучуваат договори на одредено време.

2) Воколку со систематизацијата предвидените службенички места се пополнети со редовни службеници, примањето на лица за хонорарни службеници може да се врши.

а) кога задачите на надлештвото, установата или претпријатието се наголемени времено, а нови службенички места не се предвидени, така што работите да не можат да се вршат со расположивите редовни службеници, ни со прекувремената работа на редовните службеници;

б) кога ќе настапат кампањски работи кои што треба да се извршат во исклучителен краток срок;

в) кога редовните службеници се наотјат на долго отсуство заради лекување, посетување на курс

и сл., а организационата единица не располага со други службеници од соодветната стручна спрема односно способност;

г) кога за поедини поважни работи (изработка на елаборат, планови и сл.) треба да се ангажираат патронични стручњаци; и

д) кога треба да се ангажираат предавачи (преподаватели) за предавање на курсеви.

3) Редовните службеници не можат да се земаат за работа како хонорарни службеници во оние надлештва, установи или претпријатија во кои што се запослени како редовни службеници. Таквите службеници не можат да се назначуваат за хонорарни службеници ни во некои од организационите единици во рамките на својот ресор односно установи или надлештва (на пример: службеникот од административно-оперативното раководство не може да се назначи за хонорарен службеник кај подрачното претпријатие, или обратно).

Ова ограничување не се однесува на случаи наведени во последниот став чл. 16 од Законот за државните службеници, како ни во случајот на одредување предавач (преподавател) за предавања по курсеви.

4) Одобрение за влегување во хонорарна служба во смисла на чл. 16 од Законот за државните службеници им издава на редовните службеници старешината на организационата единица при која што е службеникот назначен водејќи при тоа сметка кои работи ќе ги врши тој службеник како хонорарен службеник, за кое време и колку часа дневно, да ли тоа ќе влијае значително на работната способност на службеникот за вршење на неговите редовни работи и сл.

Воколку на поедини службеници ќе им се издаде одобрение за влегување во хонорарна служба во друга организациона единица, не може во организационата единица која што издала такво одобрение да се прими некое друго лице со соодветна стручна спрема во својство на хонорарен службеник за вршење на исти или битно исти работи.

5) Примање на лица во служба во својство на хонорарен службеник го врши старешината надлежен за назначување во рамките на овластувањата кои што ги има за редовните службеници. (Ако е, на пример: старешината надлежен за назначување на службеници од IV и III, врста, тој не може да прими хонорарен службеник за вршење на работите од звањата II или I врста, туку само за вршење на работи на звањата од оној вид службеници за кои што има овластување дека може да врши назначувања).

Во поглед јавување на хонорарниот службеник на должност, врз основа на надлежно донесеното решение за назначување, важат аналогно одредбите од чл. 52 од Законот за државните службеници, односно соодветните одредби на републичките закони, воколку со договорот или решението не се предвиди поинаку.

6) Примање на стручњаци — странски државјани во хонорарна служба се врши задолжително со договор по напатствијата кои што ги издава Министерството на трудот на ФНРЈ.

Примање на други лица во хонорарна служба се врши со решение или со договор.

Со службениците од претходниот став договорот се заклучува нарочно во оние случаи кога заради самата природа на работата која што ќе ја врши хонорарниот службеник треба поблиску да се регулираат извесни прашања (срокови, местото на вршењето на службата, начин и условите на работата и др.).

7) Со решението за хонорарната служба треба да се регулира:

- а) кои работи хонорарниот службеник ќе ги врши,
- б) времето на траењето на хонорарната служба,

- в) работното време на хонорарниот службеник,
- г) височината на хонорарот.

Во решението треба точно да се наведат работите кои што ќе ги врши хонорарниот службеник и каде ќе ги врши. Во случај на назначување на некои од службеничките места што се предвидени со систематизација, во решението, по правило, се наведуваат работите на соодветното звање (на пример: се назначува за вршење работи на звањето книговодител или помлад книговодител, — што зависи од стручната спрема односно способноста на лицето кое што се прима во хонорарна служба, како и од потребата која што се појавила во дотичната организациона единица.

Срокот на траењето на хонорарната служба се одредува без оглед на природата на работите, т. е. да ли ќе се вршат работите во организационата единица или вон од редовната служба (изработка на елаборати, планови, преводи воколку е утврдено дека се плаќа спрема учиниот на трудот и сл.). Од ова може да се отстапи само исклучително, нарочно во случаите кога назначувањето се врши на некое од предвидените службенички места, или кога природата на работите е таква да не може да се утврди ни приближно колку ќе трае вршењето на такви работи.

Работното време на хонорарниот службеник се одредува во случаите кога тоа самата природа на службата наложува, односно кога хонорарната служба не се врши под исти услови како и редовната служба.

Со истечувањето на срокот на траењето на службата, односно извршувањето на одредената работа хонорарната служба автоматски престанува. Воколку хонорарната служба се врши под исти услови како и редовната служба, хонорарниот службеник се разрешува од должноста последниот ден на одредениот срок. Во такв случај хонорарниот службеник не може сам да ја напушти должноста, туку мора да биде надлежно разрешен од должноста.

За хонорарните службеници во поглед на отказ на службата важат во сето соодветните одредби на уредбите за струките.

Отказите на хонорарните службеници не подлежат на решавање на персонални комитети кои што се формираат по чл. 43а од Законот за државните службеници.

II ОДРЕДУВАЊЕ НА ХОНОРАРОТ

A. Одредување на хонорарот во месечниот износ и во вид на паушал

8) Хонорарот во месечен износ се одредува, по правило, кога хонорарниот службеник се поставува за вршење на работи (вршење на служба) на некое од соодветните звањата, без оглед на тоа да ли е хонорарниот службеник ангажиран да врши служба во редовно време или вон редовното работно време, како и без оглед на тоа колку часови дневно ќе работи.

Хонорар во вид на паушал се одредува кога со решение односно договор е точно одреден обемот на работите односно задачата што има да се изврши во одреден срок (на пример: во срок од два месеца да се преведе некоја одредена книга или во одреден срок да се припреми некој елаборат или план, да се заврши точно некоја одредена работа и сл.).

Хонорарната служба по претходните ставови не може да се плаќа по час, туку на начин како што се плаќаат и редовните службеници.

9) Висината на хонорарот (наградата) на хонорарниот службеник се одредува спрема платата на звањето чите работи ќе ги врши и спрема стварното работно време, земајќи ја пред вид и стручната спрема на хонорарниот службеник.

Б. Одредување на хонорар по час за предавачи (преподаватели) на курсевите и за членовите од испитната комисија

10) Хонорари на час се одредуваат за предавачите (преподавателите) по курсевите и за членовите од испитните комисии.

11) Хонорари на час се одредуваат за предавачите:

а) на курсевите на кои што се добива стручна спрема за званијата од уредбите за струките;

б) по курсевите на кои што се приготвуваат службеници за положување на стручни испити; и

в) по курсевите за усовршување (стручно издигнување на службениците).

Хонорарот за предавачите во школите се одредува по Правилникот за повишниците на основната плата спрема годишните на службата и полагајните додатоци за службениците од просветно-научната струка.

12) Хонорар за предавачи по одржаниот час изнесува:

а) на курсевите за висока стручна спрема динари 150—200;

б) на курсевите за средна стручна спрема динари 100—150;

в) на курсевите за пониска стручна спрема динари 70—100.

Хонорар над најмалот износ предвиден во предходниот став, по правило, се дава:

а) кога предавачот за предавањата кои што ги држи приготвува во исто време и скрипти за слушателите на курсот;

б) кога предавачот располага со поголемо стручно знаење и способност за пренесување своето знаење и искуство на слушателите (педагошка способност); и

в) кога предавачот покажал нарочен успех на поранешните курсеви.

Ако за предавањето на курсевите за усовршување (стручно издигање на службеникот не му е треба подолга предходна припрема, хонорарот може да се намали за 30% од хонорарот предвиден за предавањата на другите курсеви.

13) На квалификуваните работници — мајстори, кои што на курсевите за стручно издигање на работниците и на стручните испити за квалифицирани работници вршат стручни вежби и испитувања на кандидатите, хонорарот на час не може да биде помал од просечната заработка на квалифицираните работници — мајстори од истите квалификации кои што работат по норми во производството, односно од просечната плата на таквиот работник кој што прима плата по време.

14) За предавање на специјални курсеви може за предметите кои што бараат предходна научна работа односно нарочна обработка и средување на собраниот материјал и гравива да се одобри и поголем хонорар, но само по дадената согласност на надлежниот член на владата, претседател на комитетот (комисијата) односно старешината на установата на владата.

15) На членовите на испитната комисија за испитување на кандидати им припаѓа хонорар и тоа:

а) за испит за висока стручна спрема 100 динари по час;

б) за испит за средна стручна спрема 80 динари по час;

в) за испит за пониска стручна спрема 50 динари по час.

Хонорарот од 50 динари по час им припаѓа и на членовите на испитните комисии пред кои што полагаат стручни испити работниците заради добивање квалификација на квалификуван кадар.

На записничарите на испитните комисии им припаѓа хонорар од 30 динари по час, без оглед на тоа да ли испитот се полага за висока, средна или пониска стручна спрема, односно испит за квалификуван работник.

16) Ако се одржуваат предавањата или испитите во редовно работно време и ако тоа влијае на вршењето на редовните работи на службениците кои што се ангажирани за предавачи, членови на испитни комисии или записничари, хонорарот може да им се намали до 50% од износите предвидени во предходните одредби на ова напатствие.

Кај оние установи каде што заради голем број на кандидати се одржуваат испитите подолго време, хонорар на членовите од испитните комисии и записничари може да се одреди и во вид на паушал до 50% од износите предвидени во точ. 15 на ова напатствие.

Хонорарот за членовите на испитните комисии и записничари се одредува врз основа на податоците внесени во записникот на комисијата, кои што ги заверува старешината на организационата единица при која што се врши испитот. Одговорност за податоците внесени во записникот снесува претседателот на испитната комисија.

В. Одредување хонорар за ревизија на проекти

17) Воколку со прописите е предвидено задолжително вршење на ревизија на проекти или е тоа наредено од страна на надлежниот орган, таквата работа исто така може да се хонорише на час, спрема одредбите од последниот став чл. 16 од Законот за државните службеници.

Висината на хонорарот за ревизија на проекти ја одредува надлежниот член на владата, претседател на комитетот (комисијата) односно старешината на установата на владата.

Хонорар на час за ревизија на проектите може да се одредува до износот и тоа:

а) на професорите на универзитетите (високи школи), на повисоките советници и советници — — — — до 200 динари

б) на доцентите на универзитетите (високи школи) и на повисоките инженери — — — — до 150 динари

в) на другите инженери — — — — до 100 динари

Хонорарите до означените износи се одредуваат спрема важноста и сложеноста на проектите како и спрема стручната способност на членовите на комисијата.

На ист начин се одредува хонорар и за приготвување на извештајот (реферат) за проектот кој што се поднесува до комисијата на ревизија.

III ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

18) Одредбите од ова напатствие не важат за преподавателите од редовните школи во ресорот на просветата.

19) Во поглед одредување на хонорар на стенографите важат посебни прописи.

20) Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 314

7 март 1950 година

Белград

Претседател на

Комитетот на законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

176.

Во цел на одредување, контролирање, и понатамошното издигање квалитетот на производите а врз основа на чл. 6 и 40 од Уредбата за одредување и контрола на квалитетот на производите („Службени лист на ФНРЈ“ бр. 47/48), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА КВАЛИТЕТОТ ЗА ВЕГЕТАБИЛНИТЕ ШТАВИЛА И НИВНИТЕ ЗАМЕНИ

Прописите за елементите на квалитетот за вегетабилните штавила и нивните замени се издаваат како

Сојузни прописи за квалитетот под ознака СПК — 2/49 во одделно издание кои што се составен дел на ова решение.

Предните прописи ќе се применуваат од 1 април 1950 година.

Бр. 2593/49
28 февруари 1950 година
Белград

Претседател
на Сојузната планска комисија,
Борис Кидрич, с. р.

177.

Врз основа на чл. 1 и 2 од Уредбата за привремените норми и привремените технички прописи во градежништвото („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/47), а во согласност со Претседателот на Сојузната планска комисија, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА НАЧИНОТ НА ОБРАБОТКАТА НА ИДЕЈНИОТ ПРОЕКТ ЗА ВИСОКОГРАДБИТЕ ОД ФАЗИТЕ Б, Б.

1. Привремените технички прописи за начинот на обработката на идејниот проект за високоградбите од фазата Б, Б, кои што се составен дел на ова решение и кои што се отпечатени како одделно издание на Министерството на градежите на ФНРЈ, важат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија, а ќе се применуваат на сите видови на проекти во високоградба.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 3800
7 март 1950 година
Белград

Министер на градежите на ФНРЈ,
Влада Зечевич, с. р.

Согласен,
Претседател
на Сојузната планска комисија,
Борис Кидрич, с. р.

ОДЛИКОВАНИЈА

Врз основа на членот 2 од Законот за ордените и медалите, а по предлог на Врховниот командант на оружаните сили на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

решил

за покажана храброст осведочена работа на остварување братство и единство меѓу нашите народи и стечени заслуги за народ во текот на Народноослободителната борба да се одликуваат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

резервни мајор Митровиќ Петра Милорад;
резервни поручници: Брајовиќ Јове Јелена и Павловиќ Леона Зора;
резервни потпоручници: Митров-Караќ Лазара Зо-рица и Војводиќ-Радуловиќ Симе Зорка;
војни обвезник Вујотиќ Марка Милица.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

резервни поручник Брајовиќ Томе Јелена;
резервни потпоручници: Митров-Караќ Лазара Зо-рица и Павловиќ Леона Зора.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

резервни поручник Милићевиќ Љубомира Милице-воје;
резервни заставник Чоловиќ Будимира Исидор;
војни обвезници: Болобан Петра Дмитар, Раду-ловиќ Саве Наталија, Сворцен Јована Станка, Војво-диќ-Радуловиќ Симе Зорка и Вујотиќ Марка Милица.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

рез. заставници: Тирковиќ Момира Гаврило и Ма-ринковиќ Светислава Милисав;

вој. обвезници: Болобан Петра Дмитар, Цветковиќ Милана Добромир, Јовановиќ Душана Милицевоје, Мар-ковиќ Живојина Драгиша, Маричиќ Симе Јован, Ма-риќ Дамјана Жарко, Милековиќ Обрена Будимир, Миличевиќ Алексе Спасоје, Петковиќ Радисава Ста-нислав, Раићеловиќ Милојка Миломир, Симиќ Буди-мира Владимир, Срећковиќ Бранка Слободан, Стојко-виќ Милисав Михајло, Шварцан Јована Станко, Три-фуновиќ Младена Ђорђе, Вельковиќ Властимира Ми-лован и Вучковиќ Милуша Владислав

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

рез. водник Ракиќ Војислава Милисав;
рез. мл. водник Миковиќ Живана Живота;
рез. десетари: Данковиќ Аксентије Раисав, Ђорђе-виќ Ивана Предраг и Јовановиќ Владимира Драгослав;
вој. обвезници: Аврамовиќ Проке Драгиќ, Антони-јевиќ Драгољуба Косана, Антиќ Љубомира Властимир, Арсиќ Радомира Чедомир, Алексиќ Јована Вељко и Анриќ Новака Милан;
инвалиди: Анђелковиќ Живка Славко, Алексиќ Илије Милутиќ, Ачиќ Владимира Тихомир, Банковиќ Јефта Драгољуб, Басариќ Ацка Видоје, Димитријевиќ Милована Драгослав, Денчиќ Чедомира Рајмил, Ђор-ђевиќ Бранислава Дамјан, Ђорђевиќ Душана Бранко, Ериќ Владимира Љубомир, Филиповиќ Борислава Ра-дослав, Фланцлнер Милоја Михајло, Илиќ Милисави-Слободан, Илиќ Драгољуба Обрад, Јеремиќ Радивоја Будимир, Јовановиќ Огњена Радич, Јовановиќ На-дана Станимир, Јаковљевиќ Милицевоја Милица, Јере-миќ Драгољуба Милосав, Јовановиќ Животија Момир, Јовановиќ Влајка Живојин, Јаќимовиќ Танасија Радо-мир, Јанковиќ Драгутина Момир, Јовановиќ Драгу-тина Милован, Јоксиќ Михајла Мирослав, Јовановиќ Живадина Милутиќ, Јевтиќ Светислава Љубодраг, Кнежевиќ Владимир Раденко, Костиќ Грујице Живо-рад, Којиќ Стојана Радомир, Костиќ Богиша Милосав, Круниќ Радосава Николије, Крстиќ Драгутина Тихо-мир, Костиќ Радивоја Раићел, Коцошевиќ Душана Пе-тар, Козиќ Стојана Радивоје, Лазиќ Радоја Бранислав, Лазиќ Милорада Александар, Лукиќ Петра Родољуб, Лацкиќ Данила Марко, Милићевиќ Ненада Живорад, Матијашевиќ Милојка Станимир, Милосављевиќ Зарије Светислав, Милошевиќ Воислава Вукадин, Миловано-виќ Драгомира Гојко, Милановиќ Вукосава Живојин, Милосављевиќ Светомира Радиса, Матиќ Живојина Сретен, Миладиновиќ Светомира Миодраг, Милојевиќ Тодиќ Душан, Миладиновиќ Драгољуба Милан, Миле-тиќ Живојина Радован, Матиќ Живојина Љубиша, Малишиќ Милоша Војислав, Максимовиќ Радована Бранко, Миловановиќ Велимира Александар, Милан-овиќ Светислава Љубишко, Михајловиќ Милана Адам, Миловановиќ Живадина Милутиќ, Мијајловиќ Мила-дина Живојин, Миладиновиќ Радисава Дамјан, Миле-тиќ Вукадина Мирослав, Миловановиќ Бранислава Ми-

лија, Милорадовић Ненада Бранислав, Милутиновић Милана Миладин, Мајдевац Милорада Милован, Милосављевић Владимира Милорад, Милутиновић Радослава Боривоје, Милованић Станојла Стојан, Милић Радосава Иван, Миљковић Данила Љубиша и Милосављевић Душана Живко;

инвалиди: Настасијевић Владимира Игњат, Николић Милоја Милорад, Николић Марка Слободан, Поповић Светислава Добросав, Пантић Радисава Здравко, Петровић Милосава Живојин, Петровић Гвоздена Радосав, Петровић Миладина Мирча, Пајић Велимира Милосав, Павловић Грује Радомир, Павловић Миодрага Милосав, Пештарац Вукашина Радослав, Пауновић Милосава Богић, Рајковић Славомира Ранко, Радојевић Драгољуба Милош, Ракић Миладина Миодраг, Радовановић Хранислава Радослав, Рајковић Драгомира Миодраг, Радуловић Ђурђа Вукоман, Ракић Милуна Остоја, Радојичић Милосава Милан, Радосављевић Миодрага Братомир, Радовић Радисава Светислав, Ристић Љубомира Милован, Радивојевић Пантелија Миладин, Радомировић Милана Љубомир, Симић Никодија Драгомир, Савић Драгише Милосав, Симоновић Обрена Радомир, Стапановић Владислава Драгослав, Стојић Љубе Радомир, Стојадиновић Петра Момчило, Стевановић Благоје Милован, Стаменковић Божидара Драгић, Стојановић Јована Петар, Савић Богомира Миодраг, Стевановић Мијајла Радосав, Савић Б. Србобран, Стојадиновић Светолика Душан, Симић Данила Бранислав, Стојадиновић Чедомира Радић, Симић Драгутина Драгослав, Савковић Милана Јован, Стефановић Војислава Драгослав, Сретеновић Мијајла Драгољуб, Степановић Живадина Александар, Степановић Радомира Драгутић, Шошић Стевана Исидор, Тасић Лазара Павле, Татић Новице Андрија, Тодосијевић Ивке Веселин, Тодоровић Николе Живојин, Тодоровић Сарафина Тихомир, Тодоровић Божидара Живота, Узелац Николе Ђуја, Војиновић Љубисава Милан, Вељковић Војислава Бранислав, Васић Јована Војислав, Васић Радомира Миодраг, Васић Косте Иван, Зечевић Драгољуба Душан, Здравковић Добросава Живадин, Жижковић Симона Мирослав и Живковић Милана Милан.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

рез. водњик Ђукић Радосава Живота;
вој. обвезници: Анђелић Стојадина Милосав, Илић Петра Момчило и Јанковић Ивана Петрија;
инвалиди: Јеремич Радивоја Будимир, Недовић Андре Драгољуб, Петровић Милана Властимир и Поповић Светислава Добросав;
вој. обвезници: Пршић Михајла Драгослав и Совачки Драгољуба Бранислав;
инвалид Вулић Радојка Станимир.

Бр. 233

9 август 1949 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др И. Рибар, с. р.

Врз основа на членот 2 од Законот за ордените и медалите, а по предлог на Врховниот командант на оружаните сили на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

р е ш и л

за покажана храброст осведочена работа на остварување братство и единство меѓу нашите народи и стечени заслуги за народ во текот на Народноослободителната борба да се одликуваат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

рез. капетани: Нешић Стевана Светолик и Радовић Тоде Милован;

рез. поручник Живановић Иве Арсо;
рез. потпоручник Миљковић Ђорђа Миљковић;
Решац Пана Душанка.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

рез. капетан Нешић Стевана Светолик.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

рез. мајори: Чуљат Јосипа Јосип и Томичић Марка Динко;

рез. капетан Бајагић Митра Радослав;
рез. потпоручник Миљковић Ђорђа Миљковић;
рез. заставници: Брезовар Матије Раде, Чанчаревић Фране Марко и Суботин Радована Ђорђе;
Решац Пана Душанка.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

рез. мајори: Марковић Војислава Миодраг, Матић Милана Андрија и Стамбук Мате Динко;

рез. капетани: Букуров Стевана Светислав, Разић Јована Крста и Рибарж Отокара Миран;

рез. поручници: Антоновић Николе Бранислав, Божић Николе Боривоје, Ђирић Павла Златомир, Гацетић Владимира Војислав, Јежина Марка Симо, Кастратовић Јакова Миљан, Краговић Милана Радун, Лесковар Стефана Антон, Лукић Љубише Милош, Пегањ Илије Душан, Поповић Радомира Миодраг, Стајић Драгољуба Милан, Станковић Љубисава Богић, Шварц Мајера Давид, Шегвић Павла Бранко и Ускоковић Радована Мирко;

рез. потпоручници: Бекер Ивана Лука, Дедовић Вуксана Велимир, Глишић Властимира Владимир, Мајмаревић Стевана Благоје, Малбашић Фране Сигисмунд, Прокић Владимира Владета, Спалета Анте Звонко, Стојаковић Димитрија Мирко и Урошевић Ђуре Станко;

рез. заставници: Бандук Милана Стојанка, Башковић Симе Борис, Брезовар Матије Раде, Брујић Милоша Димитар, Бугарски Богољуба Миодраг, Чанчаревић Фране Марко, Добријевић Обрада Милка, Драгојевић Мирка Љубета, Јакшић Миљковић Душан, Јањић Ђуре Саво, Јордановић Сретена Радомир, Канкараш Крсте Мијат, Корлаит Јосипа Влахо, Марковић Милана Божидар, Милетић Милана Радић, Младеновић Милана Миодраг, Никчевић Милоша Душан, Перовић Андрије Душан, Петровски Алексе Стеван, Плесковић Гаврила Радомир, Радосављевић Милосава Милун, Срећковић Митра Миодраг, Стојановић Косте Остоја и Златаров Атанасија Александар;

вој. службеник Влајин Лазара Милан;
Шупе Андрије Милка.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

рез. заставник Чоловић Миљка Никодије.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

инвалид Милинковић Ђуре Груја.

Бр. 234

9 август 1949 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др И. Рибар, с. р.

Врз основа на членот 2 од Законот за ордените и медалите, а по предлог на Врховниот командант на оружаните сили на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

— р е ш и л

за покажана храброст и стечени заслуги за народ во текот на Народноослободителната борба да се одликуваат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:
поручник Рафаел др Цонте.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:
поручник Рафаел др Цонте.
24 август 1950 година
Белград

Секретар,
М. Перуничич, с. р.

Председател,
др И. Рибар, с. р.

Динари за
1 пар

Број каталога 216 педале — — — 110.—
Број каталога 502 блатобран — — — 70.—

Бр. 412. — Од Сојузниот уред за цени, Белград,
17 февруари 1950 година.

ОД СОЈУЗНИОТ УРЕД ЗА ЦЕНИ

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единствените цени („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 106/46) и Решението на Владата на ФНРЈ за овластувањето на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ (Сојузниот уред за цени) за прописување единствени цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 106/46), Сојузниот уред за цени донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОНИСКАТА ЕДИНСТВЕНА ЦЕНА ВО ПРОДАВАЊЕТО НА МАЛО НА ЕЛИТНОТО СЕМЕ НА ШЕКЈЕРНАТА РЕПА ОД ДОМАШНО ПОТЕКЛО

1. На елитното семе на шекјерната репа од домашното потекло што е произведено во 1949 година што ќе се употреби во 1950 година за производство на слитни пресадници, а во 1951 година за производство на меркантилно семе од овие пресадници, му се одредува пониска единствена цена во продавањето на мало со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

Ред. бр.	Производ	Единица на мера	Пониска единствена цена во продавањето на мало	Застапка работ на Т. Г.
----------	----------	-----------------	--	-------------------------

1.	Елитно семе на шекјерна репа од домашно потекло, произведено во 1949 година	1 гк.	580.— дин.	3%
----	---	-------	------------	----

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 451
8 март 1950 година
Белград

В. Д. на Директорот
на Сојузниот уред за цени,
М. Михајлович, с. р.

ИСПРАВКА

НА ЦЕНОВНИКОТ НА ОТКУПНИТЕ И ДРЖАВНИТЕ (ВРЗАНИ) ЦЕНИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПОНИСКИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ СО ВАЖНОСТ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ФНРЈ

Во Ценовникот на откупните и државните (врзани) цени на земјоделските производи, и пониските единствени продавни цени на индустриските производи со важност на целата територија на ФНРЈ — издање на „Службениот лист на ФНРЈ“, во 1949 година, кај цените на деловите за бицикли на страната 234 стон:

		Динари за	
		1 комад	
Број каталога	216 педале — — —	110.—	
Број каталога	502 блатобран — — —	70.—	

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград Брањкова ул. бр. 20.
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Негилович, Мајке Јевросиме бр. 20. —
Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград

ИЗ СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службен лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 5 од 20 февруари 1950 година објавува:

Одлука на Народната скупштина на Народна Република Црна Гора за потврда на Уредбите на Владата на Народна Република Црна Гора што се донесени од 6 јуни 1949 година до 16 јануари 1950 година;

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за данокот на доход;

Уредба за запослувањето и платите на куќните помошници;

Наредба за составувањето и поднесувањето на предлозите на финансиските планови на државните стопански претпријатија од локално значење за 1950 година;

Решение за дополнување на Решението за одредувањето на слободните (внатрешните) цени на рибата на територијата на Народна Република Црна Гора.

Напатствие за спроведувањето на Уредбата за мобилизање на приватните моторни возила.

Привремено напатствие за наградувањето на раководителите на државните индустриски и занаетски производителни претпријатија од локално значење што произведат за слободното продавање (план II).

СОДРЖАЈ:

	Страна
171. Задолжително толкување за укинувањето на законите и прописите што му се противни на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и на нивните фамилии од 21 јануари 1950 година	425
172. Наредба за склучување договори за електрична енергија за II, III и IV квартал на 1950 година	425
173. Правилник за струките и занимањата	426
174. Правилник за условите и начинот за договорување на испорачките и превземање на електрична енергија	432
175. Нapatствие за хонорарната служба	435
176. Решение за одредување елементите на квалитетот за вегетабилните штавила и нивната замена	437
177. Решение за привремените технички прописи за начинот на обработката на идејниот проект за високоградбите од фазите Б ₁ и Б ₂	438
Решение за пониската единствена цена во продавањето на мало на елитното семе на шекјерната репа од домашно потекло	440
Исправка на Ценовникот на откупните и државните (врзани) цени на земјоделските производи и пониските единствени продавни цени на индустриските производи со важност на целата територија на ФНРЈ	440